

ПРИГОВОР

1. Барател

Име и презиме		Телефон	
Адреса на живеење		Е-маил	

2. Категорија на субјект на лични податоци на која припаѓате

(може да изберете некоја од следниве категории: вработен во **Макотен Дооел Гевгелија**, апликант за вработување, практикант, надворешен соработник по основ на договор, субјект на директен маркетинг, гост во хотел, клиент и сл.)

Категорија на субјект
Вашата врска со Макотен Дооел Гевгелија (за да можеме навремено да одговориме на вашето Барање, ве молиме подетално да ја опишете вашата врска и контакт лица во Макотен Дооел Гевгелија)

3. Причина поради која приговарате

Согласно член 25 од ЗЗЛП¹, приговарам на обработката на моите лични податоци (наведете ја причината)
--

Документ кој мора да се достави во прилог на ова Барање

- доказ за вашиот идентитет²

Одговорот на ова Барање, доставете го

- на мојата адреса на живеење
- на мојата е -маил адреса

Потпис _____	Датум _____
---------------------	--------------------

¹ Закон за заштита на личните податоци (Службен весник на РСМ бр.42/2020)

² За да бидеме сигурни дека ја ограничуваме обработката на личните податоци на вистинската личност, бараме да ни доставите доказ за вашиот идентитет: лична карта, пасош, возачка дозвола, извод од матична книга на родените. Ве молиме, доставете ни копија или скенирана слика од документ (не испраќајте оригинали). Ако сметаме дека Вие не сте лицето за кое тврдите дека сте, го задржуваме правото да го одбиеме вашето барање.

Важни напомени

- Макотен Дооел Гевгелија го задржува правото да го одбие извршувањето на вашето барање доколку истото е наложено со соодветни законски прописи
- Макотен Дооел Гевгелија може да ве контактира за дополнителни информации потребни за идентификување на вашите лични податоци и притоа да ги користи сите разумни мерки за утврдување на вашиот идентитетот
- Макотен Дооел Гевгелија ќе одговори на вашето барање што е можно поскоро, а најдоцна во рок од еден месец од денот на приемот на барањето. Рокот може да се продолжи за уште два месеци, за што ќе бидете навремено информирани
- Макотен Дооел Гевгелија може да наплати разумен надоместок земајќи ги предвид обемот, сложеноста, времето за обезбедување информации или да одбие да постапи по барањето доколку барањето е неосновано или прекумерно